



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E
DEMOGRAFISE DHE ET ERINJVE - SHKUP

Бр. / Nr. 02-453/9
06-03-2025 20 ___ год. / viti

Друштво за телекомуникации, услуги и трговија
КЕРНЕЛ ГРОУП ДООЕЛ
Бр. 0509-1-002/4
10.03 2025 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Набавка на централен систем за управување со антивирусна заштита и антивирусна заштита (сервери, персонални компјутери), анти спам заштита за електронски поштенски сандачиња во Microsoft Exchange Server

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади**, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: **Договорен орган**, и
2. **Друштво за телекомуникации, услуги и трговија КЕРНЕЛ ГРОУП ДООЕЛ Скопје**, со ЕМБС 6157246, со седиште на ул. „Војвода Васил Чакаларов“ бр. 42, 1000 Скопје, претставувано од Управител Драгош Александру Калин, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како поедноставена отворена постапка за набавка на стоки во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8602/1 од 31.12.2024 година, Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-453/5 од 30.01.2025 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со

942

која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е набавка на централен систем за управување со антивирусна заштита и антивирусна заштита (сервери, персонални компјутери), анти спам заштита за електронски поштенски сандачиња во Microsoft Exchange Server, за период од една година.

Антивирусната заштита на ИКТ опремата во Министерството за социјална политика, демографија и млади, ЦСР и Јавните социјални установи е една од најбитните алатки за обезбедување на доверливост и безбедност на податоците во ИКТ опремата (компјутери и сервери). Анти-спам заштитата на системот за размена на електронска пошта е најбитната алатка за одржување на хигиената на електронската пошта. Анти-вирус и анти-спам заштитата треба да се инсталира и конфигурира на соодветните уреди (персонални компјутери, сервери и виртуелни машини).

Член 3

Ред. Бр.	Барања за антивирусна заштита	
1	Заштита на злонамерни закани:	harmony-endpoint-solution-brief.pdf //
1.1	- Next Generation Antivirus заштита	Threat Prevention
1.2	- Anti-Ransomware заштита	Threat Prevention
1.3	- Anti-Bot заштита	Threat Prevention
1.4	- Anti-Exploit заштита	Threat Prevention
1.5	- Anti-Virus заштита	Threat Prevention
1.6	- Автоматизирана генерација на форензички извештаи	Forensics Collection & Automated Reports
1.7	- Behavioral guard	Threat Prevention
1.8	- Zero-phishing	Zero-Phishing
1.9	- Corporate credential reuse protection	Corporate Credential Protection
2	Контрола на пристап:	
2.1	- Endpoint Firewall	Firewall
2.2	- Application Control	Application Control
2.3	- Заштита од пристап до злонамерни веб-страници и УРЛ	URL Filtering

2.4	- Port Protection	Data Protection:
2.5	- Endpoint Compliance	Endpoint Compliance
2.6	- Remote Access VPN	Remote Access VPN
3	Дополнителни барања:	
3.1	- Решението мора да има потенцијал за адаптивно откривање и блокирање на злонамерен софтвер кој произлегува од мутацијата врз основа на нивното однесување во реално време.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Behavioral Guard
3.2	Целосна интеграција на сите компоненти во еден клиент со можност за инсталација на клиентски и серверски Windows оперативен систем – минимум Windows 7 SP1, 8.1, 10 и 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 или еквивалентно, како и на Mac OS X или еквивалентно и Linux OS или еквивалентно.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Operating System
3.3	Минимум централно управување на системот преку една менаџмент конзола за сите компоненти, како и Remote access VPN со можност за воспоставување на безбедна комуникација од компјутерот до постоечки security gateway уред.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Centralized Management Cloud Management
3.4	Минимум блокирање на пристап до одредени Windows клучеви во регистарот, датотеки и папки	Compliance.pdf
3.5	Да се овозможи инсталација на антивирусното решение за машини кои не се дел од Active directory домен, т.е. ќе немаат физичка конекција со конзолата, при што истите ќе влечат	Manual Deployment.pdf

	надogradби од производителот или од друга локација.	
4	Next Generation Antivirus:	
4.1	- Next Generation Antivirus заштитата мора да се базира на механизам за машинско учење.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf ThreatCloud
5	Anti-Exploit:	
5.1	- Решението мора да има заштита против експлоатација со можност за откривање на сомнителни процеси во меморијата.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Anti-Exploit
5.2	- Anti-Exploit мора да се базира на најмалку следниве технологии:	Anti-Exploit Threat Emulation -> Anti-Exploit Exclusions
5.2.1	- Import - Export Address Table Parsing	
5.2.2	- Return Oriented Programming	
5.2.3	- Stack Pivoting	
5.2.4	- VB Script God Mode	
6	Заштита на портови:	
6.1	- Нивото на заштита на портот мора да има можност да контролира содржини разменети преку USB, WiFi и Bluetooth порти.	Port Protection.pdf Port Protection
7	Проактивно откривање на кибератаки (Threat Hunting):	
7.1	- Решението мора да има интегрирана алатка за проактивно откривање и отстранување на кибератаки (Threat Hunting) врз основа на индикаторите за компромис (IoC). Компромисните индикатори можат да се преземаат од надворешни или внатрешни извори.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Threat Hunting / IOC Management

8	Контрола на сообраќајот:	
8.1	- Решението мора да има можност да го контролира влезниот и излезниот сообраќај на работните станици користејќи ја IP адресата на изворот/дестинацијата и портата.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Firewall
9	Проверка на согласноста:	
9.1	- Решението мора да има автоматизирана алатка за проверка на согласноста на безбедносните поставувања на работните станици со корпоративен стандард.	harmony-endpoint-solution-brief.pdf Corporate Credential Protection
10	Поддршка и документација:	
10.1	- Решението треба да овозможи достапност на техничката поддршка од производителот на принципот 9 x 5 (9 часа на ден, 5 работни дена во неделата), пристап до техничка документација, да вклучува услуга за ажурирање на описот на сите видови на закани за период од најмалку 12 месеци. Сите компоненти на решението мора да имаат вклучено одржување од страна на производителот и потребни лиценци за работа и преземање на нови дефиниции во период на траење на гаранцијата на самиот уред.	checkpoint-support-datasheet.pdf Enterprise Standard Support
Ред. Бр.	Барања за анти-спам заштита на системот за размена на електронска пошта:	
#	Општи Барања	

1	Предложеното решение треба да биде скалабилно според потребите во секое време.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf *Cloud-based protection *Email continuity Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf *Utilizes inbound and outbound rate controls *Email Gateway Defense is a pass-through service *Решението е во облак и претставува сервис низ кој само проаѓа маил сообраќајот имајќи можност да алоцира доволно ресурси за да има непрекинатата заштита
2	Предложеното решение треба целосно да биде SaaS на облакот на добавувачот и да поддржува влезен и излезен SMTP сообраќај.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf * Spam and malware protection for Email-borne viruses (inbound and outbound)
3	Предложеното решение треба да има повеќе MX записи за висока достапност	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf *How to Manage MX Records With the Setup Wizard * How to Set Up MX Records for Domain Verification * Email Gateway Defense IP Ranges Used for Configuration
4	Предложеното решение мора да поддржува Gateway (Relay) режим.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Configure Email Gateway Defense for Exchange Server → Step 5 (relaying outbound mail) * How to Configure DNS Routing for Improved Performance
5	Предложеното решение треба да обезбеди излезно именување (hostname) на маил серверот за безбедност на излезната е-пошта.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * How to Configure DNS Routing for Improved Performance → smarthost
6	Предложеното решение треба да	Barracuda Email Gateway Defense –

	поддржува AI/ML механизам како дополнителен слој на заштита.	documentation.pdf * Machine Learning
7	Предложеното решение треба да има облачно базирана напредна заштита од закани или sandboxing за заштита од zero-hour закани.	* DS_Email-Gateway-Defense.pdf Advanced Threat Protection, which combines behavioral, heuristic, and sandboxing technologies
8	Решението исто така треба да поддржува интеграција со локални Exchange сервери, со беспрекорно насочување за влезна и излезна пошта.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * How to Set Up DNS Routing in Exchange 2013 or later
#	Безбедност на влезна е-пошта	
9	Решението треба да поддржува SPF, DMARC и DKIM.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * What is Email Backscatter and How to Prevent It
10	Решението треба да го поддржува GDPR (General Data Protection Regulation).	Barracuda_SB_Preparing_for_GDPR.pdf
11	Решението за заштита од закани треба да вклучува бихевиорални, хеуристички и sandboxing технологии за заштита од zero-hour и целени напади.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Understanding Advanced Threat Protection Reports
12	Решението треба да има сеопфатна заштита од фишинг напади.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Anti-Fraud and Anti-Phishing Protection
13	Решението треба да има заштита од вируси со анализа во реално време.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Intent Analysis
14	Решението треба да има опции за скенирање на прилози со малициозни URL-адреси во прилозите.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Anti-Fraud and Anti-Phishing Protection
15	Решението треба да има опции за блокирање на е-пошта од одредени	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf

	земји.	* Getting to Know Email Gateway Defense
16	Решението треба да има опции за блокирање на е-пошта на одредени јазици.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Getting to Know Email Gateway Defense
17	Решението треба да има опција за додавање на прилагодени RBL-репутациони листи	Barracuda Email Gateway Defense documentation.pdf * Barracuda Reputation and Email Categorization
18	Решението треба да има заштита на URL за да спречи малициозен софтвер да влијае на корисниците.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Intent Analysis
19	Решението треба да има заштита на линкови каде URL-адресите се препишуваат во телото на е-поштата.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Understanding Link Protection
20	Решението треба да има заштита од typosquatting.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Anti-Fraud and Anti-Phishing Protection
21	Решението треба да детектира и внимателно да испитува QR кодови во PDF датотеки.	Release Notes _ Barracuda Campus.pdf * What's New as of June 16, 2024
22	Решението треба да има вградени категории на кои може да се применат соодветни дејства.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Barracuda Reputation and Email Categorization
23	Решението треба исто така да обезбеди скала на оценување според која е-поштите се блокираат/карантинираат.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Getting to Know Email Gateway Defense **Advanced Spam Detection
24	Добавувачот мора да има своја репутацииска листа.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Barracuda Reputation and Email Categorization **Barracuda Reputation Block List (BRBL)

25	Решението треба да има заштита од DoS (Denial of Service) напади.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Getting to Know Email Gateway Defense **Denial of Service Protection (DoS)
26	Решението мора да има слоевити политики за детекција на спам и вируси.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Getting to Know Email Gateway Defense * Mail Scanning Layers
27	Решението треба да поддржува карантин за спам.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Barracuda Reputation and Email Categorization **Email Categorization
28	Решението мора да поддржува повеќе јазици за скенирање и откривање на малициозна е-пошта.	Release Notes _ Barracuda Campus.pdf * What's New in Version 2018.5
29	Решението мора да поддржува повеќе e-mail домени.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Managing Domains _ Barracuda Campus
30	Решението мора да поддржува инспекција на заглавијата на е-поштата.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Email Gateway Defense User Guide * *Inbound Email Precedence
31	Решението мора да детектира забранети зборови, шаблони или датотеки во содржината на е-поштата.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Strengthening Email Security_ Blocking Display Name Spoofing
32	Решението мора да поддржува анализа и скенирање на слики во е-поштите.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Image Analysis - Inbound Mail
33	Решението треба да поддржува скенирање на компресирани прилози и вгнездени архивски датотеки.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Getting to Know Email Gateway Defense * *Understanding Advanced Threat

		Protection
34	Решението треба да поддржува следење на пораките.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Understanding the Message Log
#	Безбедност на излезна е-пошта	
35	Решението треба да поддржува филтрирање на излезна е-пошта.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Outbound Mail Scanning
36	Решението мора да поддржува шифрирање на е-пошта без агенти.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf (Стр. 2) *Email encryption data loss protection
37	Решението мора да поддржува повлекување на шифрирани пораки.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Barracuda Message Center User Guide
38	Предложеното шифрирање мора да поддржува TLS протокол за податоци.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Secured Message Transmission
39	Предложеното шифрирање на е-пошта мора да обезбеди заштита на податоците со минимум AES 256-битна енкрипција.	* DS_Email-Gateway-Defense.pdf * AES 256-bit encryption at rest and in transit
40	Решението мора да поддржува заштита од истекување на податоци (DLP).	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * How to Use DLP and Outbound Mail Encryption
41	Решението треба да има заштита од вируси со анализа во реално време.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Intent Analysis
42	Решението треба да блокира заразени клиенти од случајно испраќање на малициозна е-пошта.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Outbound Rate Control
43	Решението треба да поддржува спроведување на политики за содржина за да спречи испраќање на чувствителни податоци како броеви на кредитни картички, броеви на социјално осигурување, листи на клиенти и друга приватна информација преку е-пошта.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Outbound Filtering Policy

Саверна М

PHZ

#	Управување со е-пошта	
44	Облак-базиран HTTPS веб-пристап за управување со облакот.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf * Web-based management
45	Решението мора да поддржува LDAP и автентикација со повеќе фактори.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf * Web-based management
46	Системот треба да вклучува лосни за управување безбедносни политики преку веб.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf * Web-based management
47	Предложената услуга треба да може да го евидентира секој пристап за управување.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Understanding the Audit Log
48	Предложената услуга треба да може да постави време на неактивност за пристап за управување.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Temporary Passcode Authentication
49	Предложената услуга треба да обезбеди приказ на статистики за е-пошта со преглед на спам пораки и вируси детектирани од системот во графички прикази.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Updated Reports Tab
50	Решението треба да може да обезбеди повеќе администраторски сметки со различни улоги.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Roles and Permissions
51	Системот треба да има интегрирано управување со рутирање на е-пошта базирано на политики и управување со редици.	Release Notes _ Barracuda Campus.pdf * What's New in Version 2017.14
52	Решението мора да поддржува складирање на е-пошта за минимум 4 дена.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Email Continuity
53	Предложеното решение треба да поддржува континуитет на на маил сервисите кој обезбедува продолжување на оперативните активности преку префрлање на облачно базирана услуга за е-	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Email Continuity

	пошта во случај примарните услуги да станат недостапни.	
54	Решението треба да поддржува DNS филтрирање.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * How to Configure DNS Routing for Improved Performance
#	Логирање, Извештаи и Известувања	
55	Системот треба да поддржува логирање на настани за пристап до управувањето.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Understanding the Audit Log
56	Предложената услуга треба да поддржува известувања преку е-пошта за минимум следните категории на настани:	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Message Actions
57	Инциденти со вируси	* Message Actions
58	Одложени е-пораки	(Стр. 103)* Message Actions
59	Карантирани е-пораки	* Message Actions
#	Барања за поддршка на услугата	
60	Решението треба да биде скалабилно од првиот ден без никакви ограничувања на бројот на поштенски сандачиња.	DS_Email-Gateway-Defense.pdf *Cloud-based protection Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Email Continuity Email Gateway Defense _ Barracuda Campus *Utilizes inbound and outbound rate controls *Email Gateway Defense is a pass-through service *Решението е во облак и претставува сервис низ кој само проаѓа маил сообраќајот имајќи можност да алоцира доволно ресурси за да има непрекинатата заштита
61	Решението треба да поддржува интеграција со SysLog.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf *Syslog Integration

62	Добавувачот треба да обезбеди 99.999% достапност на услугата.	Barracuda Email Gateway Defense – documentation.pdf * Email Continuity
63	Поддршката треба да биде 24/7 директно од добавувачот, без дополнителни лиценци во времетраење од 12м.	Support Phone Numbers _ Barracuda Networks.pdf All plans include: 24/7 live human support

III ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

IV ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Овој Договор е со важност од една година (12 месеци), сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

V ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Вкупната вредност на овој договор изнесува 2.492.172,00 денари без пресметан данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 124.609,00 денари. Вкупната цена на предметната набавка со пресметан данок на додадена вредност изнесува 2.616.781,00 денари.

Р. бр.	Опис	Ед. мерка	Количина	Ед. цена без ДДВ
1	Антивирусна заштита за сервери	лиценца	28 сервери (виртуелни или физички)	993,00
2	Антивирусна заштита за работни станици (персонални компјутери)	лиценца	1228	993,00
3	Централен систем за управување со	лиценца	1	1.000,00

	антивирусната заштита			
4	Анти-спам заштита за електронски поштенски сандачиња во Microsoft Exchange Server	лиценца	1228 електронски поштенски сандачиња	1.013,00
	Вкупно без вклучен ДДВ			2.492.172,00
	ДДВ			124.609,00
	Вкупно со ДДВ			2.616.781,00

VI НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Плаќањето ќе се изврши по испорака на стоката –лиценците и доставена фактура, во рок од 60 дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади.

Член 8

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот;
- датум на изготвување на фактурата;
- количини со опис на стоката како што е опишана во техничката спецификација;
- единечни договорени цени за секоја од позициите без вкалкулиран ДДВ;
- вкупни цени по позиции без вкалкулиран ДДВ;
- вкупна цена на фактурата;
- пресметка на данокот за додадена вредност;
- вкупна цена за исплата по фактурата (доколку имало евентуално намалување);
- валута на плаќање;
- рок на плаќање; и
- сметка и банка на давателот на фактурата.

VII ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката предмет на набавката, согласно условите од техничката спецификација и склучениот договор.

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката предмет на овој договор на начин согласно техничките спецификации кои се прилог на оваа тендерска документација.

Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од одговорното лице за реализација на договорот кај договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да обезбеди, инсталира и имплементира антивирусна заштита во рок не подолг од 30 (триесет) календарски дена, сметајќи од денот на нарачка доставена од овластено лице за следење на реализацијата на договорот кај Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да обезбеди гарантен период од 1 година за лиценците.

VIII ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган е должен по писмен пат да го извести Носителот на набавката за потребната количина и локацијата на испорака, преку нарачка доставена по електронска пошта од одговорното лице за следење на договорот кај Договорниот орган.

Договорниот орган се обврзува во рок од 60 дена од датумот на прием на уредно доставената фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката.

Член 11

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Благоја Гелевски или друго лице овластено од Министер.

IX ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ со важност за целото времетраење на договорот.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

X ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот е раскинат поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (1 промил) од вкупната договорена цена, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на стоката, предмет на набавка.

XI ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради “Виша сила”, “Виша сила” значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Виша сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XII ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 15

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XIII УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 17

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 18

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XIV РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 19

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Основниот суд Скопје-2, Скопје.

XV ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 20

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 21

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 22

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.


Договорниот орган:

Министер
Fatmir Limani



Носителот на набавката
Управител

Драгош Александру Калин



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

Three handwritten signatures are present. The first is Teodora Vasick Petrovska, the second is Lyubica Panova, and the third is Fatmir Sabriu.